

Врз основа на член 9, став 1, алинеја 1 од Законот за Академија за обука на судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/06), член 79, став 2 и член 82 од Статутот на Академијата за обука на судии и јавни обвинители, Управниот одбор на Академијата, на седница одржана на 2.4.2007 година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ НА КВАЛИФИКАЦИСКИОТ ТЕСТ ВО АКАДЕМИЈАТА ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ

Општи одредби

Член 1

Со овој правилник се уредува начинот и постапката за полагање и критериумите и системот на вреднување на квалификацискиот тест.

Член 2

Постапката за организацијата и текот на квалификацискиот тест во Академијата се заснова на следниве принципи:

- Отворен пристап, јавност на темите и библиографијата на кои се однесуваат прашањата од тестот,
- Објавување на правилата, методите и постапката на тестот,
- Селекција на кандидатите со цел полагање на приемниот испит преку проверка на нивното теоретско правно знаење, на актуелните општествени состојби и на странските јазици, и тоа од страна на независна и компетентна комисија за квалификација и прием на кандидати, која ќе се базира на начелото на не-дискриминација и фер и објективни критериуми за оценување и вреднување на резултатите.

Јавен оглас за прием во Академијата

Член 3

Управниот одбор на Академијата распишува јавен оглас за прием во Академијата веднаш, но не подоцна од 15 дена по добивањето на одлуката за бројот на слободни места за судии и заменици јавни обвинители во основните судови, односно во основните јавни обвинителства, од страна на Судскиот совет на Република Македонија и Советот на јавни обвинители.

Одлуката на Управниот одбор за распишување јавен оглас за прием во Академијата се објавува во „Службен весник на РМ,, и во најмалку два дневни весника – во еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и во еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот.

Јавниот оглас за прием во Академијата содржи:

- Број на слободни места за судии и јавни обвинители,
- За кои основни судови и основни јавни обвинителства се распишува огласот,
- Општите и посебните услови за прием во Академијата, согласно со чл.34 од Законот за Академија,
- Содржина (образец) на пријавата и документите кои се приложуваат,
- Рок за пријавување на кандидатите, кој изнесува 15 дена од денот на објавување на огласот во „Службен весник на Република Македонија“,
- Адреса на која се доставува пријавата со документите,

- Напомена дека кандидатите ќе бидат дополнително известени за времето и местото на полагање на квалификацискиот тест и приемниот испит,

- Напомена дека образецот на пријавата, програмата за приемен испит и овој правилник, како и Правилникот за полагање на приемен испит се објавени на огласната табла и на веб страницата на Академијата, како и на огласната табла на основните судови и јавни обвинителства за кои се објавени слободните места,

- Напомена дека ненавремените и нецелосните пријави нема да бидат разгледувани,

- Начинот на кој при приемот во Академијата ќе се остварува начелото на правична и соодветна застапеност на сите заедници во РМ.

Јавниот оглас ќе вклучува и Програма за приемен испит која ги опфаќа темите и библиографијата кои пријавените кандидати ќе треба да ги изучуваат при подготовката за квалификацискиот тест и приемниот испит и Упатство со поединости за начинот на кој ќе бидат спроведени тестот и испитот .

Јавниот оглас, заедно со образецот на пријавата, Програмата за приемен испит и правилниците за тестот и приемниот испит ќе бидат објавени на интернет страницата на Академијата, на огласната табла на Академијата, како и на огласните табли на судовите, најмалку 30 дена пред датумот определен за квалификацискиот тест.

Услови за пријавување

Член 4

Согласно со објавениот јавен оглас за прием во Академијата, на квалификацискиот тест може да се пријави кандидат кој ги исполнува следниве услови:

1) Општи услови:

- Да е државјанин на Република Македонија,

- Активно да го владее македонскиот јазик.

2) Посебни услови:

- Да има стекнато универзитетска диплома за дипломиран правник во Република Македонија или нострифицирана диплома од правен факултет во странство,

- Да го познава англискиот или францускиот јазик ,

- Да има положен правосуден испит во Република Македонија,

- Да има најмалку една година работно искуство на правни работи од полагањето на правосудниот испит до денот на објавување на јавниот оглас за прием во Академијата.

Во пријавата, кандидатот посебно нагласува кој од светските јазици- англиски или француски и до кое ниво ги познава и се изјаснува за припадноста кон една од заедниците во Република Македонија.

Начин на пријавување

Член 5

Секој кандидат до Академијата поднесува пријава, на образец изготвен од Академијата, со содржина во смисла на член 67 од Статутот на Академијата во кој се содржани податоци за исполнување на условите за прием според јавниот оглас, а кој кандидатите го подигаат од Академијата, заедно со Програмата за приемен испит.

Пријавата се поднесува непосредно до лицето овластено за прием во Академијата и притоа секој кандидат добива приемен број.

Кон пријавата (во форма на копија заверена кај нотар) се приложуваат следниве документи:

- Уверение за државјанство,

- Уверение и диплома за завршен правен факултет,

- Уверение за положен правосуден испит во Република Македонија,
- Потврда за работно искуство со податок за должина на стажот,
- Уверение за познавање на англискиот или францускиот јазик.

Некомплетните и ненавремено доставените пријави од овластеното лице во Академијата нема да бидат земени во разгледување.

Академијата, врз основа на поднесените пријави, изготвува список, според приемните броеви на кандидатите, кој содржи и известување за денот, часот и местото на полагање на квалификацискиот тест, кој, најдоцна три (3) дена пред полагањето се објавува на огласна табла на Академијата, на интернет страницата на Академијата или на друг соодветен начин.

Член 6

Доколку се констатира дека на јавниот оглас не се пријавиле доволен број кандидати, во рок од триесет (30) дена по истекот на рокот за првиот јавен оглас за прием во Академијата, се распишува нов јавен оглас.

Член 7

По објавувањето на Програмата за приемен испит, заради доследно спроведување на начелото на правична и соодветна застапеност на граѓаните коишто им припаѓаат на заедниците во Република Македонија, Академијата спроведува подготвителна настава за прием во Академијата за сите заинтересирани кандидати од заедниците во Република Македонија, а посебно за оние коишто им припаѓаат на заедниците што сочинуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија, со цел нивно приготвување и подготвување за полагање на квалификацискиот тест и приемиот испит на Академијата.

За распоредот и местото на одржување на подготвителната настава кандидатите се известуваат на огласната табла на Академијата, преку интернет страницата на Академијата или на друг начин.

Член 8

Денот, часот и местото на полагањето на квалификацискиот тест ги определува Комисијата за квалификација и прием и ги објавува во „Службен весник на РМ“ и во најмалку два дневни весника – во еден од весниците што се издава на македонски јазик и во еден од весниците што се издава на јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот.

Содржина на квалификацискиот тест

Член 9

Квалификацискиот тест е писмен и анонимен.

Квалификацискиот тест се состои од тест во форма на одговори на прашања со три понудени опции, се полага со заокружување, се смета за елиминаторен и се полага на начин одреден со овој правилник.

Кандидатот кој нема да го положи квалификацискиот тест не може да полага приемен испит.

Квалификацискиот тест содржи прашања за проверка на теоретските знаења на кандидатите од следниве правни области:

- Кривично право,
- Граѓанско право со трговско право,
- Уставно право,
- Управно право,

- Меѓународно право и
- Право на Европската унија.

Заради проверка на знаењата и информираноста на кандидатите за општите, политичките, социјалните и културните настани и случувања во земјава и светот тестот содржи и прашања за актуелните општествени состојби.

Тестот содржи и прашања од познавањето на англискиот или францускиот јазик, односно од јазикот којшто кандидатот претходно го избрал.

Прашањата од наведените области ги подготвуваат правни и други експерти, и тоа:

- Од областа на граѓанско со трговско право, кривично право, уставно право, управно право, меѓународно право и право на Европска унија се изготвуваат најмалку по 100 прашања, со еден точен одговор од понудени 3 опции.

- Од областа на актуелните општествени состојби и од англискиот или францускиот јазик се изготвуваат најмалку 50 прашања, со еден точен одговор од понудени 3 алтернативни одговори.

Прашањата и клучот за точните одговори, коишто имаат карактер на службена тајна, правните експерти ги предаваат на директорот на Академијата и се чуваат во сефот на Академијата.

Обем на квалификацискиот тест

Член 10

Квалификацискиот тест содржи 100 прашања од кои:

- 30 од областа на граѓанското со трговско право ;
- 20 од областа на кривичното право;
- 10 од областа на уставното право;
- 10 од областа на управното право;
- 10 од областа на меѓународното право;
- 10 од областа на правото на ЕУ;
- 5 прашања за актуелните општествени состојби и
- 5 прашања од англискиот или францускиот јазик, односно од јазикот што е избор на кандидатот.

Одговорот на секое прашање се бодува со 1 бод.

Најголемиот број можни освоени бодови од тестот изнесува 100.

Начин на подготвување на квалификацискиот тест

Член 11

Директорот на Академијата ја доставува листата на прашања од сите области до претседателот на комисијата. Комисијата утврдува и изготвува три или повеќе алтернативни тестови, во зависност од бројот на пријавените кандидати, најдоцна 48 часа пред денот на одржување на тестот. Тестовите ќе бидат ставени во посебни и затворени пликови.

На денот на полагањето на квалификацискиот тест, Комисијата, по пат на ждрепка, ги избира тестовите по кои ќе се полага квалификацискиот тест, и тоа откако кандидатите ќе влезат во испитната сала, а сите овие активности ќе се внесат во записникот за тестот.

Анонимност на квалификацискиот тест

Член 12

Анонимноста на квалификацискиот тест се обезбедува со компјутерско шифрирање и прегледување на тестовите на кандидатите.

Компјутерската шифра е идентична со приемниот број на кандидатот.

Кандидатот го внесува само приемниот број и одговорот на секое прашање на посебен образец за пополнување на одговори.

Не е дозволено поправање или прецртување на еднаш внесениот одговор на одделно прашање, ниту пак внесување на какви било знаци на образецот за пополнување на одговори кои би можеле да послужат за идентификација на кандидатот кој го полага тестот.

Поправаниот или прецртуваниот одговор на одделно прашање или на прашање на кое е одговарано со заокружување на повеќе одговори од пропишаните со овој правилник, нема да биде бодиран.

Внесувањето на какви било знаци на образецот за одговори ќе значи поништување на тестот.

Начин на спроведување на квалификацискиот тест

Член 13

Квалификацискиот тест се полага во присуство и под надзор на Комисијата за квалификација и прием на кандидати и на лицата за надзор одредени од директорот од редот на вработените во Академијата.

Претседателот на Комисијата врши распоред за присуството на членовите на Комисијата, доколку полагањето на тестот се врши во повеќе простории.

Кандидатите влегуваат во просторијата за полагање на тестот врз основа на однапред подготвениот список на кандидатите од член 5, став 5 од овој Правилник, најдоцна 10 минути пред објавувањето на почетокот на квалификацискиот тест.

Пред почетокот на полагањето на тестот еден член од Комисијата го утврдува идентитетот на кандидатот, врз основа на важечка лична карта или патна исправа, неговиот приемен број и дали приемниот број е правилно внесен на соодветното место на образецот за пополнување на точните одговори.

Секој кандидат добива по еден анонимен тест, по еден образец за пополнување на одговори со печат на Академијата и пенкало со сино мастило.

Пред почетокот на полагањето на тестот еден член одреден од Комисијата за квалификација и прием на кандидати ги запознава кандидатите со начинот на спроведување на квалификацискиот тест цитирајќи ги соодветните одредби од овој Правилник и истиот го објавува почетокот и завршувањето на тестот.

Полагањето на квалификацискиот тест трае 120 минути.

Откако ќе завршат, кандидатите ги предаваат и анонимниот тест и пополнетиот образец со одговори на одредениот член од Комисијата за квалификација и прием на кандидати.

Записник

Член 14

За текот на полагањето на квалификацискиот тест секретарот на Комисијата, кој директорот го определува од редот на вработените во Академијата, води записник во кој се забележуваат сите дејствија преземени во текот на полагањето на тестот.

Комисијата за квалификација и прием на кандидати ги одвојува предадените анонимни тестови и пополнетите обрасци со одговори и записнички констатира дали нивниот број е идентичен со бројот на кандидатите кои го полагаале квалификацискиот тест.

Бројот на неискористените тестови и обрасци за точни одговори записнички се констатира, а потоа се пристапува кон нивно поништување.

При поништувањето на неискористените тестови и обрасците за одговори се присутни сите членови од Комисијата за квалификација и прием на кандидати.

По завршувањето на постапката на полагањето на квалификацискиот тест, претседателот на Комисијата го потпишува записникот и го предава на директорот на Академијата. Записникот се чува во сефот на Академијата.

Недозволено однесување на кандидатот за времетраење на квалификациониот тест

Член 15

Кандидатите, при полагањето на квалификацискиот испит, не смеат да користат недозволено средство или помагало за комуникација, вклучувајќи мобилен телефон, односно електронски или комуникациски направи, како и закони и какви било правни документи, пишуван материјал или друг извор за информации.

Во текот на полагањето кандидатите мора да бидат тивки и не смеат да препишуваат од одговорите на другите кандидати.

За време на квалификацискиот тест кандидатите не смеат да ја напуштаат просторијата во која се одвива полагањето, освен во случај на итност, при што ќе бидат придружувани од еден од членовите на Комисијата или од нив овластените лица кои вршат надзор над полагањето на тестот.

Доколку кандидатот ги повреди правилата од овој член ќе биде отстранет, а неговиот тест ќе биде поништен, при што секретарот на Комисијата, кој го води записникот во истиот ќе ги констатира фактите и преземените дејствија.

Тој што не се појавил на квалификацискиот тест го губи правото на полагање на истиот.

Оценување на квалификацискиот тест

Член 16

Комисијата за квалификација и прием на кандидатите е надлежна за оценување на квалификацискиот тест според критериумите и системот на вреднување одредени со овој правилник.

По завршувањето на квалификацискиот тест, а пред почетокот на оценувањето на тестовите, директорот на Академијата го предава клучот на одговорите на Комисијата.

Комисијата, согласно со добиените одговори, ги оценува тестовите на кандидатите со утврдување на вкупниот број бодови за секој кандидат.

Квалификацискиот тест се смета за положен доколку кандидатот освоил најмалку 70 проценти од максималниот број бодови.

Комисијата изготвува прелиминарна ранг-листа за постигнатите резултати.

Доколку, согласно со ранг-листата повеќе кандидати имаат ист број бодови, предност имаат кандидатите кои имале повисока просечна оцена на правните студии.

За сите овие активности Комисијата составува посебен записник кој е составен дел на испитните документи.

Соопштување на резултатите

Член 17

Резултатите од квалификацискиот тест ги утврдува Комисијата за квалификација и прием на кандидати ги утврдува и ги објавува во форма на прелиминарна ранг-листа веднаш, а најдоцна 48 часа по завршувањето на полагањето на квалификацискиот тест.

Прелиминарната ранг-листа се објавува на огласна табла и на интернет страницата на Академијата.

Истовремено, на овој начин се објавуваат и прашањата и точните одговори на тестовите.

Право на приговор

Член 18

Кандидатот кој не е задоволен од резултатите од квалификацискиот тест имаат право на приговор во рок од 48 часа од објавувањето на резултатите.

Приговорот се поднесува до Управниот одбор на Академијата, а се предава во Академијата во писмена форма.

Управниот одбор е должен да одлучи по приговорот во рок од 3 дена од приемот на приговорот во Академијата.

На седница на Управниот одбор, на која се разгледуваат приговорите, учествува и претседателот на Комисијата или член којшто тој ќе го определи, без право на глас.

Управниот одбор, со заклучок го уважува или го одбива приговорот на кандидатот, а ненавремените приговори ги отфрла, за што кандидатот писмено се известува.

По приговорот одлуката на Управниот одбор е конечна и против неа не е дозволена жалба.

Доколку Управниот одбор го уважи приговорот, оценката дадена врз основа на приговорот не може да е пониска од оценката добиена на тестот.

Врз основа на одлуките на Управниот одбор по приговорите, Комисијата ја објавува ранг-листата со конечните резултати на кандидатите кои го полагаале квалификацискиот тест.

Статус на лицата коишто успешно го положиле тестот

Член 19

Кандидатите коишто постигнале најголем број бодови на квалификацискиот тест, и тоа двајца кандидати за едно слободно место, стекнуваат право да полагаат приемен испит за влез во Академијата.

Начин на постапување и чување на испитните документи

Член 20

Квалификацискиот тест, образецот за пополнување на одговорите и сите други значајни испитни списи и материјали предадени од кандидатот и изготвени од Комисијата ќе бидат додадени во персоналното досие на успешните кандидати во Академијата и со нив се постапува согласно со Законот за заштита на личните податоци и Законот за пристап до јавните информации, а се чуваат според правилата на архивското работење.

На кандидатите кои не го положиле тестот им се враќаат документите приложени кон пријавата, додека нивните тестови и другите испитни материјали се чуваат во архивата според правилата за архивско работење.

Завршни одредби

Член 21

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето на огласната табла на Академијата.

Правилникот се објавува во „Службен весник на Република Македонија“ и на интернет страницата на Академијата.

Бр. 01-106/4
2 април 2007 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Абдулаким Саљиу, с.р.